

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за култура**

I.1.2) Адреса: **Ѓуро Ѓаковиќ 61**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **[www.kultura.gov.mk](http://www.kultura.gov.mk)**

I.1.5) Лице за контакт: **Јулијана Угриноска** Адреса на е-пошта: **[investicii@kultura.gov.mk](mailto:investicii@kultura.gov.mk)**

Телефон/Факс: **023240519/02 3226 920**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Спорт и култура**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Дополнителни и непредвидени работи кои не се вклучени во основниот договор бр.44-8067/36 од 25.10.2012 год. за изведување на градежни, градежно занаетчиски и инсталациони работи, пунктирање на релјефи во мермер и лиење на фигури во бронза за објект „Порта Македонија“**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**во тендерската документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

**30 денови**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**таквите работи или услуги, иако можат да се одделат од извршувањето на основниот договор, се неопходни за неговото завршување**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **18.12.2012**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул.Вељко Влаховиќ бр.8**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **3250900,00 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **3120444 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **08.01.2013**